



**Христијански
цркви на
Тони Аламо**

Светски Билтен

Нов Ерусалим

Цркви ширум светот

Пастор Тони Аламо

Аламова Христијанска Нација

Тот 15200



Пасторите Тони и Сузан Аламо—1971

ДРУГИТЕ ДЕЦА НА МАРИЈА Кои ги имаше многу на број

од Тони Аламо

Марија, дали знаеш дека покрај МЕСИЈАТА, ти роди уште барем шест други деца? Сигурен сум дека го знаеш тоа затоа што породувањето е болно, а ти го издржа! Но, Католичкиот култ, со надеж погрешно да го упати светот од ИСУС кон тебе, вели дека си била вечна девица! Римокатоличкиот култ на ѓаволот е непријателот на твојата душа, така рече ГОСПОД (Откровение 13:1-8).

„Стравот од ГОСПОДА е почеток на мудроста“ (Изреки 9:10). „Стравот од ГОСПОДА, тоа е мудрост“ (Јов 28:28).

Сатаната го залажува целиот свет.¹ Тоа го прави преку развиена мрежа на групи насекаде низ светот. Тие заедно формираат пајажина од замки за душата. Римокатоличката црква е највистинитиот пример за она што значи „култ“, „лажен пророк“. Неговата мрежа од групи, неговата пајажина, прави да изгледа онака како што повеќето луѓе би сметале дека треба да изгледа една црква, но тоа всушност е седиштето на Сатаната, а неговиот главен комплекс е во Рим. Седиштето на Рим е Ватикан.² Ватикан е седиштето на Сатаната.³ Во книгата на Откровението, ИСУС го нарекува овој култ „Језавела“ (Откровение 2:20).

ИСУС ѝ зборува на една од НЕГОВИТЕ седум вечни, вистински цркви низ светот, која е црква што има грев и ги предупредува во овие последни денови: „Ги знам вашите дела, и вашата љубов, и службата, и вербата, и вашето трпение, и вашите последни дела кои се повеќе од првите. Сепак, имам една забелешка против вас: што ја трпите

[ѝ дозволувате на] таа жена Језавела [најголемата светска мрежа на култови, лажниот пророк], којашто се нарекува себе си пророчица [се нарекува себе си црква БОЖЈА], да ги подучува и да ги заведува МОИТЕ следбеници да блудствуваат [поклонување на Марија и на други светци и на сè друго што не е БОГ ТАТКОТО, БОГ СЛОВОТО, коешто е ИСУС и БОГ СВЕТИОТ ДУХ.⁴ СЛОВОТО, БОГ, се отелотвори и се нарекува ИСУС (Јован 1:1, 14). ИСУС продолжува] и да јадат храна жртвувана на идоли“ (Откровение 2:19-20). Идолот претставува поклонување на сè што не е БОГ.⁵

Духовното значење на јадењето храна што е жртвувана за идоли е исто што и духовно блудствување. Нашите пофалби и нашата света служба кон БОГА се жртвувања кон БОГА и никој друг.⁶ Блудствување е поклонувањето на Марија и на што било или на кого било освен БОГА, како и сите лажни доктрини, како што е лажната доктрина

за чистиштето и дека покрстувањето во вода е спасение, исто како и лажната доктрина дека Петар и Апостолите биле папи и Католици – но тие не биле папи и/или Католици. Тие сите биле Евреи, ученици на ХРИСТА. Оваа пајажина од култови вели дека тие биле првата црква и дека Петар бил првиот папа и дека Петар е единствениот што ги има клучевите од Рајот. Сите оние кои веруваат во ИСУС, во СЛОВОТО БОЖЈО, ги имаат клучевите од Рајот.⁷ Ако можете да влезете во Рајот, тогаш ги имате клучевите.

Ѓаволот е измамник, ненадминат измамник.⁸ Тој има искуство од седум илјади години во мамење на целиот свет. Тој дури измами една третина од ангелите во Рајот, па што останало за нас што сме на земјата?⁹ „Зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе изведат големи знаци и чуда, обидувајќи се да ги измамат и избраните, ако е можно“ (Матеј 24:24). Токму затоа тој е толку

(Продолжува на страница 2)

¹ Бит. 3:1-6, Јован 8:44, II Кор. 11:13-15, II Сол. 2:3-12, I Јован 4:1, II Јован 7, Откр. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-8 ² Откр. 17:1-9, 18 ³ Откр. 13:1-4 ⁴ Исх. 20:3-5, Лев. 26:1, Пов.Зак. 4:15-19, 23-24, 27:15, Иса. 43:10-12, 44:6-20, 45:16, 20-23, 46:5-9, Ерем. 7:18-20, 10:1-15, 25:4-7, 44:15-23, 51:17-18, Дела 15:20, 21:25, I Кор. 8:4-7, 10:27-28, II Кор. 6:14-18, I Сол. 1:9, I Јован 5:21, Откр. 9:20, 21:8, 22:15 ⁵ Исх. 20:3, 23:13, Ерем. 25:6, Мат. 6:22-24, Марко 12:29-30, Кол. 3:1-6 ⁶ Пов. Зак. 6:4-5, Псал. 54:6, Иса. 44:6-9, 24, 45:5-6, 18, Мат. 4:10, Марко 12:29-30, Рим. 12:1-2, Евр. 13:15 ⁷ Мат. 16:15-19, Јован 1:1-3, 10-14, 5:24, 11:25-26, 14:1-7, 17:1-3, Ефес. 2:8, Откр. 19:13 ⁸ Бит. 3:1-6, Јован 8:44, II Кор. 11:13-15, II Сол. 2:3-12, I Јован 4:1, II Јован 7, Откр. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-8 ⁹ II Пет. 2:4, Јуда 6, Откр. 12:3-4

ДРУГИТЕ ДЕЦА НА МАРИЈА Кои ги имаше многу на број

(Продолжува од страница 1)

способен да ве измами вас и целиот свет доколку не се молите постојано и не ја учите низ молитва Библијата според верзијата на Кралот Џејмс (Откровение 12:9).¹⁰ И држете се колку може повеќе настрана од светската комуникација со која се уништува добриот карактер. „Не дозволувајте да ве измамат: лошото друштво го расипува добриот карактер“ (I Коринтјаните 15:33).

ИСУС, СЛОВОТО БОЖЈО, на сите луѓе кои биле измамени со религиите на Сатаната им дава „простор [време] да се покажат за својот блуд, но таа не се покаја. [ИСУС продолжува] Еве, ќе ја фрлам на постела во големи маки, а и оние што со неа извршија неверство доколку не се покажат за своите дела. И ќе ѝ ги погубам децата [следбениците]; и сите цркви [вистински преродени од ДУХОТ цркви на ХРИСТА, СЛОВОТО] ќе знаат дека ЈАС СУМ ТОЈ кој ги истражува и мислите и срцата. И ЈАС [ИСУС] секому од вас ќе му дадам според неговите дела. А вам и на другите [од црквата] во Тијатир, кои не го прифаќаат ова учење, и кои, како што велат, не сте ги спознале длабочините на Сатаната, нема да ви наметнувам дополнителни тешкотии. Но, додека да се вратам, држете се цврсто за учењето што го имате. А оној што ќе излезе како победник и до крај ќе се придржува до МОИТЕ дела, ќе му дадам власт над народите. И тој ќе владее со нив со железна палка, а тие ќе се скршат како глинени садови: исто како што јас примив власт од МОЈОТ ТАТКО. И ќе му ја дадам свездата Деница. Кој има слух [да го слушне СЛОВОТО, коешто е ДУХ и ЖИВОТ¹¹], нека послуша што ДУХОТ им порачува на црквите“ (Откровение 2:21-29). Нема да си дозволам да не го почитувам СЛОВОТО БОЖЈО.

А сега, уште една вистина – едно прашање за вас: Дали СВЕТИОТ ДУХ на

БОГА би направил безгрешниот ДУХ на БОГА преку СВЕТИОТ ДУХ да го внесе ИСУС во некој грешник како вас или како телото на Марија? Да! Марија рекла дека ѝ е потребен СПАСИТЕЛ, бидејќи што знаела дека е грешница! Библиски доказ може да се најде во Евангелието по Лука 1:46-49: „И Марија рече [на Елизабета преку СВЕТИОТ ДУХ] Мојата душа го велича ГОСПОДА, и мојот дух се радува за БОГА, мојот СПАСИТЕЛ. [Мојот СПАСИТЕЛ? Да, мојот СПАСИТЕЛ.] Кој си спомна за мене, неговата ништожна слугинка... Зашто ТОЈ, семокниот, направи големи нешта за мене и НЕГОВОТО име е свето“. Исто така, Марија не беше Католик и Католичкиот култ никогаш не бил црква на БОГА, туку е политичко збиралиште на ѓаволот,¹² одговорно за убиството на милиони вистински Христијани, шест милиони Евреи во логорите на смртта од Втората светска војна и голем број други!

Језавела од Рим вели дека Марија е безгрешната, наместо СВЕТИОТ ДУХ, ИСУС и ОТЕЦОТ. Рим вели дека Марија била вечна девица. Сатаната ќе ве просее, погрешно ќе ве насочи да се поклонувате, на кого било, само не на ИСУС, на СЛОВОТО БОЖЈО, на нашиот СПАСИТЕЛ.¹³

Матеј 1:18 вели: „Еве како се случи раѓањето на ИСУС ХРИСТОС: Кога НЕГОВАТА мајка Марија беше свршена за Јосиф, ПРЕД ТИЕ ДА СЕ СПЛОТАТ [со други зборови, пред нивното брачно општење, ПРЕД ДА ИМААТ СЕКС], преку СВЕТИОТ ДУХ во нејзината утроба се зачна дете“ (Матеј 1:18).

Колку што вие и јас сме БОГ, толку е и Марија божествена.¹⁴ Сепак, вистина е дека СВЕТИОТ ДУХ навлегол во нејзиното грешно тело, исто како што ТОЈ навлегува во нашите грешни тела за да може да станеме спасени „СИНОВИ БОЖЈИ“, гранки на ХРИСТА, еден со ХРИСТА, ВИСТИНСКАТА ЛОЗА.¹⁵ Според СЛОВОТО БОЖЈО, коешто е ХРИСТОС,¹⁶ може да се молиме еден ЗА друг, но никогаш не смееме да се моли-

ме еден НА друг. Само на БОГ треба да се моли ДУХОТ преку ИСУС, којшто е БОГ (ИСУС, СЛОВОТО)!¹⁸ „Постои само еден БОГ и само еден што може да посредува меѓу БОГ и луѓето, а тоа е човекот ИСУС ХРИСТОС“ (I Тимотеј 2:5).

Римокатоличкиот култ, исто така, заклучува дека Марија е кралица на небесата,¹⁹ како што се болниците Кралица на ангелите (The Queen of Angels hospitals) и дека имала само едно дете, а тоа е ИСУС. Но, кога ИСУС го завршил својот говор во СВОЈОТ роден град, луѓето биле воодушевени од НЕГОВАТА МУДРОСТ, НЕГОВОТО учење, и запрашале: „Каде овој човек се стекнал со ваква мудрост и моќ да прави чуда? [Следнава изјава ни покажува дека, откако ИСУС се родил, Јосиф и Марија честопати имале секс и имале многу деца.] Зар тоа не е СИНОТ на дрводелецот? Нели мајка Му се вика Марија, а неговите браќа [не ученици] ЈАКОВ, ЈОСИФ, СИМОН и ЈУДА? И нели се меѓу нас сите НЕГОВИ СЕСТРИ [БАРЕМ ДВЕ ОД НИВ]? Како ли овој човек се здобил со сето ова? И тие се навредија. Но, ИСУС им рече: Пророкот останува без чест единствено во својата родна земја и својот дом“ (Матеј 13:54-57).²⁰

Кога го знаеме СЛОВОТО БОЖЈО, коешто е БОГ, не може да бидеме измамени.²¹ И ќе ја познаете вистината [ИСУС СЛОВОТО] и вистината ќе ве ослободи“ (Јован 8:32). Токму затоа треба да го учиме БОГА (СЛОВОТО), за никогаш да не нè измами ѓаволот, Језавела на Сатаната.²² Мора да ја разобличиме Језавела, инаку ќе бидеме уништени (од БОГА) заедно со неа. ИСУС вели: „Излезете од неа [Језавела], народе МОЈ, за да не бидете соучесници во нејзините гревови, и да не ги примите нејзините чуми“ (Откровение 18:4). Токму затоа овој култ не сака да ја читате Библијата (Верзијата според Кралот Џејмс) и да се молите на БОГА преку ИСУС. Зарем не гледате дека тие (Ватикан) ја забрануваат верзијата на Библијата според Кралот Џејмс и нè сметаат за одметници сите нас што ја предаваме и пропо-

10 Псал. 34:1, Мат. 26:41, Лука 18:1, 21:36, 22:40, 46, Дела 6:4, Рим. 12:12, Ефес. 6:17-18, Филип. 4:6, Кол. 4:2, I Сол. 5:17, I Тим. 2:8, II Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 5:16, I Пет. 4:7 11 Јован 6:63, 14:6 12 Откр. погл. 17, 18:2-13, 24 13 Мат. 7:13-15, 24:23-27, Марко 13:21-22, Лука 22:31, Јован 8:44, 10:1-14, 14:6, Дела 4:10-12, 10:42-43, 16:30-31, Рим. 10:9-11, II Кор. 11:13-15, Гал. 3:22, I Тим. 2:5, Евр. 9:11-15, 28, I Пет. 1:18-23, 2:24, I Јован 5:10-13 14 Исх. 20:3-5, 34:14, Лев. 19:4, Пов.Зак. 5:8-9, 6:13, 8:19-20, 10:20-21, Иса. 44:6, Мат. 4:10, 12:46-50, 28:18-19, Мар. 12:29, Лука 11:2, 27-28, Јован 1:1-5, 14, 3:16-18, 10:36-38, 11:25-26, 14:6-7, Дела 2:29-40, 5:29-32, 7:55-56, 10:36-43, Рим. 1:21-25, Ефес. 1:20-23, 3:9-12, Филип. 2:6-11, I Тим. 2:5-6, 3:16, 6:14-16, Евр. 7:3, I Јован 2:1-2, 5:7, Откр. 1:8, 19:10-16 15 Јован 1:12-13, 7:37-39, 14:16-18, 26, 15:1, 4-5, 17:9-11, 21-23, Дела 2:1-4, 37-39, 5:32, 10:43-48, Рим. 12:4-5, I Кор. 6:15-20, 10:16-17, 12:12-13, Гал. 2:20, Ефес. 5:23, 29-30, Кол. 1:24, I Јован 5:18-20 16 Јован 1:1, 14, I Јован 1:1-3, 5:7, Откр. 19:13 17 Дела 10:24-26, 14:8-15, Јаков 5:14-16, Откр. 19:10, 22:8-9 18 Исх. 20:3-5, Лев. 26:1, Пов.Зак. 8:19-20, 10:20-21, Мат. 4:10, 6:6-9, Марко 12:29-30, Јован 14:13, 15:16, 16:23-24, Гал. 3:20, I Тим. 2:5 19 Пов.Зак. 4:35, 32:39, I Сам. 2:2, Иса. 41:4, 43:10-12, 44:6, 8, 24, 45:5-6, 18, 21-22, Ерем. 7:18-19, 19:13, 44:15-23, Оси. 13:4, Откр. 1:8, 22:13 20 Марко 3:31-32, 15:40, 47, 16:1, Јован 2:12, 7:3, 5, Дела 1:14, Гал. 1:19 21 Јован 1:1, 14, 8:32, 10:1-5, 16, 30, 36-38, 14:9, I Јован 5:7, Откр. 19:11-13 22 Јован 10:14, 15:15, II Тим. 2:15



Аламово Свештенство на интернет
www.alamoministries.com

ведаме? Вистината е навредлива за светот од грешници и за големиот сатански култ.

Исто така, бракот не мора да биде меѓу еден маж и само една жена. Голем број пати во Библијата се зборува за еден маж и повеќе од една сопруга (жена), но никогаш не се зборува за двајца мажи или две жени.²³ БОГ ја отфрла и ја осудува хомосексуалноста.²⁴ Прочитајте ја мојата литература „Повеќето жени на светите луѓе божји (Полигамистите)“.

Еве еден мал список на некои од добрите и големите луѓе БОЖЈИ кои имале повеќе од една жена: Аврам, Јаков, Мојсеј законодавецот имал три, Гидеон, Елкана, Давид, Соломон, Калев, Абија, Јоас, Осија и Јаир, како и Авесан и Авдон, коишто биле судии на Израел.²⁵

Марија имала десет или единаесет години кога останала бремена со ИСУС. Ребека имала десет години кога се омажила за Исак, којшто имал четириесет

години.²⁶ Аврам имал преку сто години кога се оженил со неколку девојки на тинејџерска возраст и имал деца со нив.²⁷

Не можеме да се спасиме со лажна доктрина. Излезете од големиот Римски култ, верувајте во евангелието и спасете се преку крвта на ЈАГНЕТО, ИСУС, и СЛОВОТО на вашето сведоштво – ИСУС, чие име на Небесата е СЛОВОТО БОЖЈО, кое вели: „Дојдете при МЕНЕ сите вие (Продолжува на страница 4)

23 Бит. 16:1-3, 25:6, 29:20-30, 30:4, 9-10, Исх. 2:21, 3:1, Бро. 10:29, 12:1-15, Суд. 1:16, 4:11, 8:30-31, I Сам. 1:1-3, 18:27, 25:39-44, II Сам. 3:2-5, 5:13-16, 12:7-8, I Лет. 1:32, 2:18, 4:6, 48, 3:1-9, 4:5, 8:8-9, 14:3, II Лет. 13:21, 24:2-3 24 Бит. 19:1-13, 24-25, Лев. 18:22, 20:13, Пов.Зак. 22:5, 23:17, Суд. 19:22-25, Рим. 1:20-32, I Кор. 6:9-10, I Тим. 1:9-10, II Тим. 3:1-5, II Пет. 2:6, Јуда 7 25 [Аврам] Бит. 16:1-3, 25:6, I Лет. 1:32; [Јаков] Бит. 29:20-29, 30:4, 9-10; [Мојсеј] Исх. 2:21, Бро. 10:29, 12:1; [Гидеон] Суд. 8:30-31; [Елкана] I Сам. 1:1-3; [Давид] I Сам. 18:27, 25:39-44, II Сам. 3:2-5, 5:13-16, 15:16, 19:5, I Цар. 1:1-4, I Лет. 3:1-9, 14:3-7; [Соломон] I Цар. 11:3; [Калев] I Лет. 2:46-50; [Абија] II Лет. 13:21; [Јоас] II Лет. 24:2-3; [Осија] Оси. 1:2-3, 3:1-2; [Судии на Израел] Суд. 2:18, 10:3-4, 12:8-9, 13-14 26 Бит. 25:20, Книгата на праведниците (The Book of Jasher) 24:39-40, 44-45 27 Бит. 25:1, 6, I Лет. 1:32

Нигерија

Драги сотрудбеници во Христа,

Многу ви благодарам за евангелскиот материјал што ми го испративте и за тоа што ја ширите вашата литература кај сите народи низ светот.

Како ја дистрибуиравме вашата литература и Библиите:

По седумдневно патување во преполн автобус за јавен сообраќај, конечно пристигнавме во Моргорта на 10 октомври 2011 година. Имавме дводневен молитвен собир и започнавме да одиме од еден дом во друг, ги делевме литературата и Библиите бесплатно, го објаснувавме планот на Бога за спасение и се молевме за нив. Работата беше тешка и се одвиваше бавно затоа што повеќето семејства не беа заинтересирани. Некои дури беа и непријателски настроени, подготвени да ги затегнат лакот и стрелите, додека пак други фрлаа камења по нас.

Сепак, успеавме да ја поделиме вашата евангелска литература во повеќе од 800 домови и отворивме два центра за збратимување и за изучување на Библијата на стратегиски локации.

Два месеца по интензивен рурален евангелизам и дистрибуирање на вашата литература, повеќе од триста семејства се насочија кон Христа како резултат на вашите бесплатни материјали за проповедање на Христијанството што беа поделени меѓу нехристијанското население на Моргорта.

Слава му на Бога што допре и овде и искрено се молиме за повеќе души да се придружат, поголем број примероци од вашата литература за ширење на Христијанството и Библии и специјално миропомазание на вашата бесплатна литература за ширење на Христијанството. Потребни ни се 800 Библии за да им ги поделиме на сиромашните преобратеници кои имаат силна желба да го спознаат подобро Исус.

Продолжете да ги ширите Добрите вести, Исус ќе дојде наскоро! Мараната! (Тоа значи: нашиот Господ доаѓа).

Евангелист Донатус Н. Озурумба

Директор на националните и странските мисии
Имо Стејт, Нигерија

Писма до Пасторот Аламо

Тексас

Драги браќа и сестри по Христа,

Би сакал многу да ви се заблагодарам за сè што правите. Многупати сум се јавувал за да прашам за нашиот светски пастор Тони Аламо. Секогаш има некој по кратко звонење да ја крене слушалката и да го сослуша моето барање. Секогаш биле пријателски расположени, учтиви и охрабрувачки. Многу сум благодарен што постои вистинска Христијанска црква на овој свет којшто е полн со лажни пророци и учења. Сите цркви во кои сум бил или што сум ги видел досега се полни со лажни и погрешни доктрини и учења. Некои се многу близу до вистината во своите проповедања и учења, но сепак разочаруваат.

Многу сакам да ги читам и да ги дистрибуирам билтените на Пастор Тони Аламо и книгата *Месијата*. Знам дека неговите учења се исправни според престолот на Семоќниот Бог. Исто така, секогаш кога сум во можност сакам да ја читам неговата веб-страница. Немам компјутер, но од време на време

одам во градската библиотека. Не гледам телевизија. Но, сакам да ги слушам лентите со снимени пораки од Пастор Тони. Сите вие сте во моите молитви во секој дел од денот зашто знам низ каков прогон поминувате.

Во Псалмите 9:9-10 се вели: „Господ е засолниште за угнетуваниите, засолниште во тешки денови.“

А оние кои го знаат Твоето Име, ќе Ти ја дадат својата доверба, зашто ти Господ не ги оставаш оние коишто Те бараат.“

Нека Семоќниот Бог продолжи да ве благословува и да ви дава сила во Името на Исус.

Воли Камерон
Роаноук, Тексас



Дистрибуирање на билтените на јазикот Телугу во Амалапурам, Индија, од страна на Братот Винод Кумар

Ел Салвадор

(Преведено од шпански јазик)

Сакани браќа по Христос,

Ви благодарам што ми овозможивте да им помогнам на толку многу луѓе. Искрено копнеам да бидам благослов за други, и благодарение на Господ, како и на вас, успеав во тоа. Нека Семоќниот Бог ѝ помогне на една толку убава црква и ќе продолжиме да се молиме за нашиот Пастор Тони.

Благословени да сте,

Ксавиер Кампос

Сан Салвадор, Ел Салвадор

ДРУГИТЕ ДЕЦА НА МАРИЈА Кои ги имаше многу на број

(Продолжува од страница 3)

кои сте изморени и натоварени со тешки бремиња, и ќе ви дадам одмор. Земете го МОЈОТ јарем врз себе и учете од МЕНЕ, зашто јас сум кроток и понизен по срце. И тогаш вашите души ќе најдат мир. Зашто МОЈОТ јарем е лесен, исто како што е лесен и МОЈОТ товар“ (Матеј 11:28-30).

Сторете го тоа веднаш со тоа што ќе му ја упатите оваа молитва на БОГА за да се покаете за вашите гревови и да бидете спасени:

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај милост за мојата душа, за мене грешниот.³¹ Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ на живиот БОГ.³² Верувам дека ТОЈ умрел на крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапоцена крв заради проштевање на сите мои претходни гревови.³³ Верувам дека БОГ го воскреснал ИСУСА од мртвите, преку силата на СВЕТИОТ ДУХ,³⁴ и дека во овој момент ТОЈ седи од десната страна на БОГА, слушајќи ја исповедта за моите гревови и оваа молитва.³⁵ Ја отворив вратата на моето срце и те повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето срце.³⁶ Измиј ги сите мои нечисти гревови и преку скапоцената крв ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано наместо мене, на крстот во Калварија.³⁷ ТИ нема да ме отфрлиш, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ќе ми ги простиш гревовите мои и ќе ми ја спасиш душата моја. Го знам тоа, бидејќи СЛОВОТО ТВОЕ, Библијата, го кажува тоа.³⁸ СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ нико

нема да отфрлиш, а тоа значи дека нема да ме отфрлиш ниту мене.³⁹ Затоа знам дека ТИ си ме слушал и дека ТИ си ми одговорил и знам дека сум спасен.⁴⁰ ТИ се заблагодарувам ГОСПОДЕ ИСУСЕ за спасението на мојата душа и благодарноста моја ќе ја изразам правејќи го она што ТИ го заповедаш и нема повеќе да грешам.⁴¹

„Сега, кога сте веќе спасени, служете му на Господ со целото свое срце, душа, ум и сила“ (Марко 12:30).

По спасението, ИСУС ни кажува да се крстиме, во целост потопувајќи се во вода, во името на ОТЕЦОТ, на СИНОТ и на СВЕТИОТ ДУХ.⁴² Вредно учете ја Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и правете го она што таа ви го кажува.⁴³

Сите нови верзии на Библијата не се преведени од оригиналните списи, а такви се на пример Новата интернационална верзија, или Новата Верзија на Кралот Џејмс. Вака гласи цитатот од Римјаните 13:1-4 во оригиналните списи: „Секоја душа нека им се покорува на високите сили. Затоа што не постои друга власт освен онаа на БОГА: властите коишто постојат се ракоположени од страна на БОГА. [Властите на БОГА на земјата се свештенствата на евангелието.] Па така, оној кој што им се спротиставува на властите, им се противи на уредбите на БОГА: и тие кои што се спротиставуваат ќе ја примат својата осуда. Затоа што владетелите не се страв за добрите дела, туку за злите. Сакаш ли да не се плашиш од власта? Прави го она што е добро, па ќе бидеш пофален од

неа: БИДЕЈЌИ ТАА МУ СЛУЖИ НА БОГА ЗА ТВОЕ ДОБРО. [НЕ СИТЕ СЕКУЛАРНИ ВЛАДИ ИЛИ ВЛАДИНИ АГЕНЦИИ СПАЃААТ ТУКА!!!! Библијата за нив ни кажува дека се од Сатаната.]“

ГОСПОД сака вие и на другите да им соопштите за вашето спасение. Можете да станете дистрибутер на евангелската литература на пасторот Тони Аламо. Литературата бесплатно ќе ви ја испратиме. Јавете ни се, или испратете ни е-пошта за да добиете повеќе информации за тоа. Споделете ја оваа порака и со некој друг.

Ако сакате светот да биде спасен како што ИСУС заповеда, тогаш не крадете ги ДЕСЕТОЦИТЕ и приносите наменети за БОГА. БОГ кажал: „Смее ли човек да краде од БОГА? А вие сепак крадете од МЕНЕ. Ќе кажете, што сме откраднале од ТЕБЕ? Од десетоците и приносите. Со проклетство сте проколнати: бидејќи крадевите од МЕНЕ, вие и сиот овој народ, [и целиот овој свет]. Донесете ги сите десетоци [‘десеток’ е 10% од вашиот бруто доход] во складиштето, па да има храна [Духовна храна] и во МОЈОТ дом [спасени души], и испитајте МЕ, рече ГОСПОД САВАОТ, дали нема да ги отворам прозорите Небесни за да го истурам благословот врз вас, па дури да нема ниту доволно место за него. Ќе ги прекорам оние коишто ги уништуваат вашите плодови земни, па лозата ваша во полето нема да остане без плод, кажа ГОСПОД САВАОТ. И блажени ќе ве нарекуваат сите народи: затоа што ќе бидете земја на благослови, вели ГОСПОД САВАОТ“ (Малахија 3:8-12)

28 Мат. 7:13-15, 21, 22:9-14, Јован 3:3-8, 16-18, 10:1-10, 14:6, Дела 4:10-12, 16:30-31, I Тим. 4:1-3, II Тим. 4:3-4, II Пет. погл. 2 29 Марко 1:14-15, 16:16, Јован 1:29, 3:16-17, Дела 8:32-37, II Кор. 5:21, Кол. 2:13-14, Евр. 9:22, I Пет. 1:18-19, Откр. 12:11, 18:1-5 30 Јован 1:1, 14, I Јован 5:7, Откр. 19:13 31 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 32 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4 33 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9 34 Псал. 16:9-10, Мат. 28:5-7, Марко 16:9, 12, 14, Јован 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Дела 2:24, 3:15, Рим. 8:11, I Кор. 15:3-7 35 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13 36 I Кор. 3:16, Откр. 3:20 37 Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14 38 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14 39 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13 40 Евр. 11:6 41 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 42 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5 43 Пов. зак. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Н. 1:8, 22:5, II Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18

Ве молиме, контактирајте не доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на други теми коишто можеби ве интересираат.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide им обезбедува место за живеење, со сите неопходни нешта за живот, на сите оние кои што се наоѓаат во рамките на нашата американска локација, и кои што вистински сакаат, со сето срце, сета душа, ум и сила, да му служат на ГОСПОДА.

Службата се одржува во Њујорк, секој вторник, во 20 часот и на другите локации, во ноќните часови.

Ве молиме повикајте го бројот (908) 937-5723 за повеќе информации. ПО СЕКОЈА СЛУЖБА СЕ СЛУЖАТ ОБРОЦИ.

Побарајте ја книгата Месијата (The Messiah) од Пасторот Аламо— којашто ни покажува дека ХРИСТОС бил спомнат во Стариот Завет, во повеќе од 333 пророштва.

Станете работник во жетвата на душите, со тоа што ќе станете дистрибутер на литература на Тони Аламо.

Сета наша литература и аудио пораки се бесплатни, вклучително и транспортот.

Ако некој се обиде да ви наплати за тоа, ве молиме повикајте го бројот (661) 252-5686.

ОВАА ЛИТЕРАТУРА ГО СОДРЖИ ВИСТИНСКИОТ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Дела 4:12).

НЕ ФРЛАЈТЕ ЈА, ДАЈТЕ МУ ЈА НА НЕКОЈ ДРУГ.

Оние од вас, кои што сте во други земји, ве охрабруваме да ја преведете оваа литература на вашиот мајчин јазик. Ако ја препечатувате, ве молиме вклучете го и ова авторско право и регистрацијата:

© Авторски права април 2012, 2015 година Сите права се задржани Светски пастор Тони Аламо ® Регистрирано април 2012, 2015 година

MACEDONIAN—VOLUME 15200—MARY'S OTHER CHILDREN WHICH WERE MANY